



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Град Скопје**

I.1.2)Адреса:**Бул. Илинден 82**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**<http://www.skopje.gov.mk>**

I.1.5)Лице за контакт:**Бојан Савески** Адреса на е-пошта:**javninabavki@skopje.gov.mk**

Телефон/Факс:**3297-222/3297-292**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Дополнителни услуги за вршење на надзор над изградбата и одржувањето на објекти инвестирани од Град Скопје

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 2

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

Градот Скопје како договорен орган има склучено договор за вршење овластен градежен надзор за објекти инвестирани од Град Скопје во времетраење од 24 (двесет и четири) месеци склучен на 12.05.2013 со краен датум 11.05.2015 година. Согласно утврдените права и обврски на договорните страни Градот Скопје достави поголем број налози за вршење на надзор над изградбата на објекти на територија на Град Скопје до Носителите на набавката од Основниот договор . Истите се со времетраење на договорите со избраните изведувачи на градбите, согласно утврдените договорни обврски од поединечните договори. При реализација на истите поради одредени непредвидени околности дојде до продолжување на роковите на изведбите на договорите склучени помеѓу Град Скопје и изведувачите на одредени објекти што предизвика потреба од продолжување на давање на услугите за вршење градежен надзор кои претходно не беа предвидени во Основниот договор

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **12.05.2015**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **1**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **Дрезденска бр.52, 1000 Скопје**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **1816920 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **2143966 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **09.06.2015**